

**ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје**

**Финансиски извештаи**

**За годината завршена на 31 декември 2015 година**

**Со Извештај на независниот ревизор**

**Годишен извештај за работењето**

## **Содржина**

### **Финансиски извештаи**

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Извештај за сеопфатна добивка      | 3     |
| Извештај за финансиската состојба  | 7     |
| Извештај за промените во капиталот | 12    |
| Извештај за паричниот тек          | 14    |
| Белешки кон финансиските извештаи  | 17-56 |

**Годишен извештај за работењето**

**Неревидирана годишна сметка**

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*  
**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)**

| Белешка   | 2015           | 2014          |
|---|----------------|---------------|
| <b>A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>   | <b>143.300</b> | <b>94.589</b> |
| <b>I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)</b>                              | <b>7</b>       | <b>79.261</b> |
| 1. Бруто полисирана премија за осигурување  | 7              | 83.209        |
| 2. Бруто полисирана премија за соосигурување  | -              | -             |
| 3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија                            | -              | -             |
| 4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување                              | -              | -             |
| 5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија                 | 7              | (3.215)       |
| 6. Промена во бруто резервата за преносна премија                                   | 7              | (917)         |
| 7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување            | -              | -             |
| 8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување            | 7              | 184           |
| <b>II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   | <b>8</b>       | <b>12.505</b> |
| 1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети      | -              | -             |
| 2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти                              | -              | -             |
| 2.1 Приходи од наемнини   | -              | -             |
| 2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти              | -              | -             |
| 2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти                              | -              | -             |
| 3. Приходи од камати  | 8              | 11.595        |
| 4. Позитивни курсни разлики   | -              | 1             |
| 5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) | -              | -             |
| 6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка           | -              | -             |
| 6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба                                   | -              | 8             |
| 6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)                       | -              | -             |
| 6.3 Останати финансиски вложувања   | -              | -             |
| 7. Останати приходи од вложувања  | 8              | 901           |
| <b>III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>       | <b>20.618</b>  | <b>2.810</b>  |
| <b>IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>   | <b>154</b>     | <b>14</b>     |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)**

| Белешка   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО</b>   | <b>(165.403)</b> | <b>(142.207)</b> |
| <b>I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)</b>   | <b>(8.176)</b>   | <b>(3.986)</b>   |
| 1. Бруто исплатени штети  | (7.324)          | (3.765)          |
| 2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања  | -                | -                |
| 3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување   | -                | -                |
| 4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија   | <b>363</b>       | <b>248</b>       |
| 5. Промени во бруто резервите за штети  | (1.107)          | (720)            |
| 6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување   | -                | -                |
| 7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување   | (108)            | 251              |
| <b>II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>  | <b>10</b>        | <b>(49.621)</b>  |
| <b>1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување</b>   | <b>(71.137)</b>  | <b>(49.621)</b>  |
| 1.1 Промени во бруто математичката резерва  | 10               | (71.879)         |
| 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување   | 10               | 742              |
| <b>2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување</b>   | -                | -                |
| 2.1. Промени во бруто еквализационата резерва   | -                | -                |
| 2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување   | -                | -                |
| <b>3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)</b>  | -                | -                |
| 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви  | -                | -                |
| 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување   | -                | -                |
| <b>III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>        | -                | -                |
| 1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот  | -                | -                |
| 2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување | -                | -                |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)**

|   | Белешка   | 2015            | 2014            |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>   |           | <b>(425)</b>    | <b>(1.388)</b>  |
| 1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)  |           | -               | (216)           |
| 2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)  |           | (425)           | (1.172)         |
| <b>V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО</b>   |           | <b>(85.616)</b> | <b>(86.700)</b> |
| <b>1. Трошоци за стекнување</b>   |           | <b>(39.683)</b> | <b>(40.678)</b> |
| 1.1 Провизија   | 11        | (33.920)        | (26.169)        |
| 1.2 Останати трошоци за стекнување  | 11        | (1.710)         | (1.695)         |
| 1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување   |           | -               | (8.872)         |
| 1.4 Бруто плата за вработени  |           | (4.053)         | (3.942)         |
| <b>2. Административни трошоци</b>   | <b>11</b> | <b>(45.933)</b> | <b>(46.022)</b> |
| 2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста   | 11        | (7.080)         | (7.620)         |
| 2.2 Трошоци за вработените  | 11        | (21.466)        | (20.095)        |
| 2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки |           | (3.677)         | (3.039)         |
| 2.4 Останати административни трошоци  | 11        | (13.710)        | (15.268)        |
| <b>VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   |           | <b>(2)</b>      | <b>-</b>        |
| <b>1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста</b>                                     |           | -               | -               |
| <b>2. Трошоци за камати</b>   |           | -               | -               |
| <b>3. Негативни курсни разлики</b>  |           | <b>(2)</b>      | -               |
| <b>4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)</b>   |           | -               | -               |
| <b>5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба</b>  |           | -               | -               |
| 5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба   |           | -               | -               |
| 5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)   |           | -               | -               |
| 5.3 Останати финансиски вложувања   |           | -               | -               |
| <b>6. Останати трошоци од вложувања</b>   |           | -               | -               |
| <b>VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>   |           | <b>(29)</b>     | <b>(67)</b>     |
| 1. Трошоци за превентива  |           | -               | -               |
| 2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување  |           | (29)            | (67)            |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех) (продолжува)**

| Белешка  | 2015     | 2014     |
|--|----------|----------|
| VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА | 217      | (296)    |
| IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА        | (233)    | (149)    |
| X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ                 | -        | -        |
| XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ                 | (22.102) | (47.616) |
| XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА                             | -        | -        |
| XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК  | -        | -        |
| XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ                 | -        | -        |
| XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ                   | (22.102) | (47.616) |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)**

|  | Белешка       | 31.12.2015     | 31.12.2014     |
|--|---------------|----------------|----------------|
| <b>АКТИВА</b>  |               |                |                |
| <b>A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>   |               | <b>4.426</b>   | <b>9.479</b>   |
| 1. Гудвил  |               | -              | -              |
| 2. Останати нематеријални средства   | <b>13</b>     | <b>4.426</b>   | <b>9.479</b>   |
| <b>B. ВЛОЖУВАЊА</b>  | <b>15, 16</b> | <b>417.843</b> | <b>342.538</b> |
| <b>I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>   |               | -              | -              |
| 1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста  |               | -              | -              |
| 1.1 Земјиште   |               | -              | -              |
| 1.2 Градежни објекти   |               | -              | -              |
| 2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста                                  |               | -              | -              |
| 2.1 Земјиште   |               | -              | -              |
| 2.2 Градежни објекти   |               | -              | -              |
| 2.3 Останати материјални средства  |               | -              | -              |
| <b>II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ</b> |               | -              | -              |
| 1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници                       |               | -              | -              |
| 2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници   |               | -              | -              |
| 3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва  |               | -              | -              |
| 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва                         |               | -              | -              |
| 5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници  |               | -              | -              |
| 6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва   |               | -              | -              |
| 7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети  |               | -              | -              |
| <b>III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА</b>  | <b>15, 16</b> | <b>417.843</b> | <b>342.538</b> |
| <b>1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување</b>  |               | -              | -              |
| 1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |               | -              | -              |
| 1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   |               | -              | -              |
| <b>2. Финансиски вложувања расположливи за продажба</b>  | <b>15</b>     | <b>291.772</b> | <b>235.467</b> |
| 2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |               | -              | -              |
| 2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   | <b>15</b>     | <b>288.677</b> | <b>235.467</b> |
| 2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти   |               | -              | -              |
| 2.4 Акции и удели во инвестициски фондови  | <b>15</b>     | <b>3.095</b>   | -              |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)**

|  | Белешка   | 31.12.2015     | 31.12.2014     |
|--|-----------|----------------|----------------|
| <b>3. Финансиски вложувања за тргување</b>   |           | -              | -              |
| 3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година  |           | -              | -              |
| 3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година   |           | -              | -              |
| 3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти   |           | -              | -              |
| 3.4 Акции и удели во инвестициски фондови  |           | -              | -              |
| <b>4. Депозити, заеми и останати пласмани</b>  | <b>16</b> | <b>126.071</b> | <b>107.071</b> |
| 4.1 Дадени депозити  | 16        | 126.071        | 107.071        |
| 4.2 Заеми обезбедени со хипотека   |           | -              | -              |
| 4.3 Останати заеми   |           | -              | -              |
| 4.4 Останати пласмани  |           | -              | -              |
| <b>5. Деривативни финансиски инструменти</b>   |           | -              | -              |
| <b>IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>   |           | -              | -              |
| <b>V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ</b>   | <b>19</b> | <b>2.738</b>   | <b>2.090</b>   |
| 1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија   | 19        | 573            | 559            |
| 2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва   | 19        | 1.894          | 1.152          |
| 3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети  | 19        | 271            | 379            |
| 4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти   |           | -              | -              |
| 5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва   |           | -              | -              |
| 6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви   |           | -              | -              |
| 7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот |           | -              | -              |
| <b>Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)</b>                                     |           | -              | -              |
| <b>Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>  |           | <b>94</b>      | <b>87</b>      |
| 1. Одложени даночни средства   |           | -              | -              |
| 2. Тековни даночни средства  |           | 94             | 87             |
| <b>Ѓ. ПОБАРУВАЊА</b>   | <b>17</b> | <b>24.299</b>  | <b>22.502</b>  |
| <b>I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>   |           | <b>7.535</b>   | <b>7.416</b>   |
| 1. Побарувања од осигуреници   |           | 7.535          | 7.416          |
| 2. Побарувања од посредници  |           | -              | -              |
| 3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување   |           | -              | -              |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)**

|   | Белешка   | 31.12.2015     | 31.12.2014     |
|---|-----------|----------------|----------------|
| <b>II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>                                     |           | <b>363</b>     | <b>639</b>     |
| 1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување                                  |           | -              | -              |
| 2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување             |           | 363            | 639            |
| 3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување                                   |           | -              | -              |
| <b>III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА</b>   | <b>17</b> | <b>16.401</b>  | <b>14.447</b>  |
| 1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување  |           | 5.845          | 2.801          |
| 2. Побарувања по основ на финансиски вложувања  | 17        | 10.436         | 11.512         |
| 3. Останати побарувања  | 17        | 120            | 134            |
| <b>IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ</b>                                       |           | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА</b>   |           | <b>29.164</b>  | <b>17.303</b>  |
| <b>I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)</b> | <b>14</b> | <b>2.133</b>   | <b>4.435</b>   |
| 1. Опрема   | 14        | 1.582          | 3.775          |
| 2. Останати материјални средства  |           | 551            | 660            |
| <b>II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>  | <b>18</b> | <b>27.031</b>  | <b>12.868</b>  |
| 1. Парични средства во банка  | 18        | 27.027         | 12.867         |
| 2. Парични средства во благајна   | 18        | 4              | 1              |
| 3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва                                  |           | -              | -              |
| 4. Останати парични средства и парични еквиваленти  |           | -              | -              |
| <b>III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР</b>   |           | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>  |           | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| 1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини                                       |           | -              | -              |
| 2. Одложени трошоци на стекнување   |           | -              | -              |
| 3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци   |           | -              | -              |
| <b>3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ</b>                         |           | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>S. ВКУПНА АКТИВА</b>   |           | <b>478.565</b> | <b>393.999</b> |
| <b>И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>  |           | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)**

|  | Белешка | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|---------|------------|------------|
| <b>ПАСИВА</b>  |         |            |            |
| <b>А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>  |         |            |            |
| <b>I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ</b>  |         |            |            |
| 1. Запишан капитал од обични акции   | 21      | 240.380    | 261.686    |
| 2. Запишан капитал од приоритетни акции  | 21      | 356.934    | 356.934    |
| 3. Запишан а неплатен капитал  | 21      | 356.934    | 356.934    |
| <b>II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>   |         |            |            |
| -  |         |            |            |
| <b>III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА</b>  |         |            |            |
| 5.476  |         |            |            |
| 1. Материјални средства  |         | -          | -          |
| 2. Финансиски вложувања  |         | 5.476      | 4.680      |
| 3. Останати ревалоризациони резерви  |         | -          | -          |
| <b>IV. РЕЗЕРВИ</b>   |         |            |            |
| 1. Законски резерви  |         | -          | -          |
| 2. Статутарни резерви  |         | -          | -          |
| 3. Резерви за сопствени акции  |         | -          | -          |
| 4. Откупени сопствени акции  |         | -          | -          |
| 5. Останати резерви  |         | -          | -          |
| <b>V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА</b>  |         |            |            |
| -  |         |            |            |
| <b>VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА</b>  |         |            |            |
| (99.928)   |         |            |            |
| <b>VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>   |         |            |            |
| -  |         |            |            |
| <b>VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД</b>   |         |            |            |
| (22.102)   |         |            |            |
| <b>Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ</b>  |         |            |            |
| -  |         |            |            |
| <b>В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ</b>   |         |            |            |
| 19   |         |            |            |
| I. Бруто резерви за преносни премии  | 19      | 3.000      | 2.631      |
| II. Бруто математичка резерва  | 19      | 208.897    | 111.327    |
| III. Бруто резерви за штети  | 19      | 3.796      | 1.176      |
| IV. Бруто резерви за бонуси и попусти  |         | -          | -          |
| V. Бруто еквилизациона резерва   |         | -          | -          |
| VI. Бруто останати технички резерви  |         | -          | 25         |
| <b>Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК</b>                    |         |            |            |
| -  |         |            |            |
| <b>Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ</b>   |         |            |            |
| 2.891  |         |            |            |
| 1. Резерви за вработени  |         | 1.230      | 1.230      |
| 2. Останати резерви  |         | 1.661      | 1.001      |
| <b>Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>   |         |            |            |
| 38   |         |            |            |
| 1. Одложени даночни обврски  |         | -          | -          |
| 2. Тековни даночни обврски   |         | 38         | 39         |
| <b>Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ</b> |         |            |            |
| -  |         |            |            |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба) (продолжува)**

| Белешка   | 31.12.2015     | 31.12.2014     |
|---|----------------|----------------|
| <b>Ж. ОБВРСКИ</b>   | <b>19.565</b>  | <b>14.884</b>  |
| <b>I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ</b>   | -              | -              |
| 1. Обврски спрема осигуреници   | -              | -              |
| 2. Обврски спрема застапници и посредници   | -              | -              |
| 3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување   | -              | -              |
| <b>II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ</b>   | <b>163</b>     | <b>3.416</b>   |
| 1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување   | 163            | 3.416          |
| 2. Обврски по основ на учество во надомест на штети   | -              | -              |
| 3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување  | -              | -              |
| <b>III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ</b>  | <b>20</b>      | <b>11.468</b>  |
| 1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување   | 20             | 8.493          |
| 2. Обврски по основ на финансиски вложувања   | -              | -              |
| 3. Останати обврски   | 20             | 2.975          |
| <b>3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА</b>  | -              | -              |
| <b>S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b> | -              | -              |
| <b>И. ВКУПНА ПАСИВА</b>   | <b>478.565</b> | <b>393.999</b> |
| <b>J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА</b>  | -              | -              |

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 56 се одобрени од Управниот одбор на Друштвото и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Друштвото на 11 март 2016 година.

Потпишано во име на Винер Лајф ВИГ АД Скопје:

Дарко Дедиќ  
Претседател и член на Управен Одбор

Димитрија Димов  
Член на Управен Одбор

Бернд Ацхатз  
Член на Управен Одбор

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**Извештај за промените во капиталот**

| Позиција  | Белешка | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Резерви          |                    |                            | Откупени сопствени акции | Ревалоризациона резерва | Пренесена загуба | Добивка за тековната година | Вкупно капитал и резерви |                  |
|---|---------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
|   |         |                     |                           | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции |                          |                         |                  |                             |                          | Останати резерви |
| <b>Состојба на 01 јануари 2014 година</b>                                     |         | <b>264.404</b>      | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | <b>2.446</b>     | <b>(52.312)</b>             | -                        | <b>214.538</b>   |
| Промена во сметководствените политики   |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | -                |
| Исправка на грешки во претходниот период                                      |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | -                |
| <b>Состојба на 01 јануари 2014 година – преправено</b>                        |         | <b>264.404</b>      | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | <b>2.446</b>     | <b>(52.312)</b>             | -                        | <b>214.538</b>   |
| <b>Добивка или загуба за 2014 година</b>                                      |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | <b>2.234</b>     | -                           | <b>(47.616)</b>          | <b>(45.382)</b>  |
| Добивка или загуба за 2014 година   |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | (47.616)                 | (47.616)         |
| <b>Несопственички промени во капиталот</b>                                    |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | 2.234            | -                           | -                        | 2.234            |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства                          |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | -                |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | 2.234            | -                           | -                        | 2.234            |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба   |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | -                |
| Останати несопственички промени во капиталот                                  |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | -                |
| <b>Сопственички промени во капиталот</b>                                      |         | <b>92.530</b>       | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | <b>92.530</b>    |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал                               |         | 92.530              | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | 92.530           |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                    |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | -                |
| Исплата на дивиденда  |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | -                |
| Останата распределба на сопствениците   |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | -                | -                           | -                        | -                |
| <b>Состојба на 31 декември 2014 година</b>                                    |         | <b>356.934</b>      | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                       | <b>4.680</b>     | <b>(52.312)</b>             | <b>(47.616)</b>          | <b>261.686</b>   |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

**Извештај за промените во капиталот**

| Позиција  | Белешка | Акционерски капитал | Премии на емитирани акции | Резерви          |                    |                            | Откупени сопствени акции | Ревалоризационата резерва | Пренесената загуба | Добивка за тековната година | Вкупно капитал и резерви |                  |
|---|---------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
|   |         |                     |                           | Законски резерви | Статутарни резерви | Резерви за сопствени акции |                          |                           |                    |                             |                          | Останати резерви |
| <b>Состојба на 01 јануари 2015 година</b>                                     |         | 356.934             | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | 4.680              | (99.928)                    | -                        | 261.686          |
| Промена во сметководствените политики   |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| Исправка на грешки во претходниот период                                      |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| <b>Состојба на 01 јануари 2015 година – преправено</b>                        |         | 356.934             | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | 4.680              | (99.928)                    | -                        | 261.686          |
| <b>Добивка или загуба за 2015 година</b>                                      |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | 796                | -                           | (22.102)                 | (22.102)         |
| Добивка или загуба за 2014 година   |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | (22.102)                 | (22.102)         |
| <b>Несопственички промени во капиталот</b>                                    |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | 796                | -                           | -                        | 796              |
| Нереализирани добивки/загуби од материјални средства                          |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | 796                | -                           | -                        | 796              |
| Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба   |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| Останати несопственички промени во капиталот                                  |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| <b>Сопственички промени во капиталот</b>                                      |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| Зголемување/намалување на акционерскиот капитал                               |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| Останати уплати од страна на сопствениците                                    |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| Исплата на дивиденда  |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| Останата распределба на сопствениците   |         | -                   | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | -                  | -                           | -                        | -                |
| <b>Состојба на 31 декември 2015 година</b>                                    |         | 356.934             | -                         | -                | -                  | -                          | -                        | -                         | 5.476              | (99.928)                    | (22.102)                 | 240.380          |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричниот тек**

| <b>Белешка</b>  | <b>2015</b>     | <b>2014</b>     |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>  |                 |                 |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>   | <b>156.905</b>  | <b>82.145</b>   |
| 1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси  | 155.449         | 82.145          |
| 2. Премија за реосигурување и ретроцесија   | 583             | -               |
| 3. Приливи од учество во надомест на штети  | 639             | -               |
| 4. Примени камати од работи на осигурување  | -               | -               |
| 5. Останати приливи од деловни активности   | 234             | -               |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>   | <b>(83.233)</b> | <b>(78.716)</b> |
| 1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси | (7.233)         | (3.686)         |
| 2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија                                  | -               | -               |
| 3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија  | (3.283)         | (1.326)         |
| 4. Надоместоци и други лични расходи  | (25.319)        | (23.878)        |
| 5. Останати трошоци за спроведување на осигурување  | (33.797)        | (30.694)        |
| 6. Платени камати   | -               | -               |
| 7. Данок на добивка и останати јавни давачки  | (524)           | (671)           |
| 8. Останати одливи од редовни активности  | (13.077)        | (18.461)        |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>  | <b>73.672</b>   | <b>3.429</b>    |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричниот тек (продолжува)**

| Белешка   | 2015             | 2014             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   |                  |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  | <b>165.307</b>   | <b>101.990</b>   |
| 1. Приливи по основ на нематеријални средства   |                  | -                |
| 2. Приливи по основ на материјални средства   |                  | -                |
| 3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                            |                  | -                |
| 4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети |                  | -                |
| 5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување   | 64.324           | 10.428           |
| 6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани   | 84.532           | 80.050           |
| 7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка   | -                | -                |
| 8. Приливи од камати  | 16.451           | 11.512           |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>  | <b>(224.816)</b> | <b>(194.306)</b> |
| 1. Одливи по основ на нематеријални средства  | (94)             | (49)             |
| 2. Одливи по основ на материјални средства  | (560)            | (1.816)          |
| 3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото                             | -                | -                |
| 4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети  | -                | -                |
| 5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување  | (120.629)        | (126.440)        |
| 6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани  | (103.533)        | (66.001)         |
| 7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка  | -                | -                |
| 8. Одливи од камати   | -                | -                |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   | -                | -                |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА</b>   | <b>(59.509)</b>  | <b>(92.315)</b>  |

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за паричниот тек (продолжува)**

| Белешка  | 2015             | 2014             |
|--|------------------|------------------|
| <b>В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>  |                  |                  |
| <b>I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>   |                  | <b>92.529</b>    |
| 1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал                                  |                  | 92.529           |
| 2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми                      | -                | -                |
| 3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски                             | -                | -                |
| <b>II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>   | -                | -                |
| 1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски | -                | -                |
| 2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции   | -                | -                |
| 3. Одливи по основ на исплата на дивиденда   | -                | -                |
| <b>III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>                                    | -                | <b>92.529</b>    |
| <b>IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ</b>                                      |                  | -                |
| <b>Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>   | <b>322.212</b>   | <b>276.664</b>   |
| <b>Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>  | <b>(308.049)</b> | <b>(273.022)</b> |
| <b>Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ</b>   | <b>14.163</b>    | <b>3.643</b>     |
| <b>Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ</b>  | -                | -                |
| <b>Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>                   | <b>12.868</b>    | <b>9.225</b>     |
| <b>З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>       | -                | -                |
| <b>С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД</b>                      | <b>27.031</b>    | <b>12.868</b>    |

**1. Општи информации**

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Ул.11ти Октомври бр.25, кат 8  
1000 Скопје

Република Македонија

Друштвото е регистрирано за вршење на 4 класи на осигурување (класа 1, класа 2, класа 19 и класа 21). Друштвото лиценцата за работа ја доби на 17 декември 2010 година, но основањето на друштвото се изврши на 11 јануари 2011 година. Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grup која стана матично претпријатие на Друштвото.

**2. Основа за изготвување**

**(а) Извештај за усогласеност**

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во “Правилникот за водење сметководство” и “Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”, и се презентирани во согласност со “Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување”.

Финансиските извештаи на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2015 година беа одобрени за издавање од страна на Надзорниот Одбор на Друштвото на 11 март 2016 година.

**(б) Основи за мерење**

Финансиските извештаи се подготвени согласно концептот на набавна вредност, освен за вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба.

**(в) Функционална и известувачка валута**

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

**2. Основа за изготвување (продолжение)**

**(г) Користење на проценки и расудувања**

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

**(д) Трансакции во странска валута**

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2015 и 2014 година беа како што следи:

|       | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|-------|-------------|-------------|
|       | <b>МКД</b>  | <b>МКД</b>  |
| 1 ЕУР | 61,59       | 61,48       |

**3. Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

**(а) Договори за осигурување**

**(i) Признавање и мерење**

*Општи договори за осигурување*

*Премии*

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

*Резерва за преносна премија*

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, корегирани за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

**(б) Договори за осигурување**

**(i) Признавање и мерење**

*Штети*

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и оствареното профитно учество до моментот на пресметувањето.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(б) Договори за осигурување (продолжение)**

**(i) Признавање и мерење (продолжение)**

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, условите за осигурување, како и минати искуства и трендови.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ.

**(ii) Средства од реосигурување**

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(в) Приходи**

**(i) Приходи од провизии и надомести**

Приходите од провизии и надомести представуваат приходи добиени по основ на исплатени штети добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

**(ii) Приходи од вложувања**

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

**(г) Расходи**

**(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем**

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

**(д) Данок на добивка**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% (2014: 10%) на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(д) Данок на добивка (продолжение)**

Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

**(f) Недвижности и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

**(ii) Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот полезен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

|                  | %       |
|------------------|---------|
| Градежни објекти | 2,5     |
| Опрема и мебел   | 10 – 25 |

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преценуваат на секоја дата на известување.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(е) Нематеријални средства**

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер. Средството е прикажано по вредноста по која е набавено и се амортизира според праволинискиот метод за проценетиот животен век, којшто не е подолг од 5 години (2014: 5 години).

**(ж) Финансиски инструменти**

**(i) Класификација**

Друштво ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Друштвото на денот на билансот на состојба нема финансиски средства по објективната вредност низ билансот на успех.

**(ii) Мерење**

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

*Кредити и побарувања*

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирали на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

*Хартии од вредност што се чуваат до достасување*

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(ж) Финансиски инструменти (продолжение)**

**(ii) Мерење (продолжение)**

*Исправка на средствата чувани до достасаност*

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба се врши процена со цел да се утврди дали постои објективен доказ дека вредноста на одредено финансиско средство е намалена. Финансиското средство е обезвреднето и исправка на вредноста се пресметува ако, и само ако, постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани коишто се случуваат по првичното признавање на средството (настан што предизвикува загуба) и тој настан (или настани) што предизвикува загуба влијае врз проценетите идни парични текови од финансиското средство, коишто може објективно да се проценат.

*Хартии од вредност расположливи за продажба*

Хартиите од вредност расположливи за продажба се оние финансиски средства коишто Друштвото има намера да ги чува на неодреден период и коишто може да се продадат поради ликвидносни потреби.

Хартиите од вредност расположливи за продажба, последователно се мерат по објективната вредност. Објективната вредност на инвестициите коишто котираат на активните пазари се засноваат врз основа на котираните цени. Во случаите каде што нема активен пазар за должничките инструменти Друштвото пресметува објективна вредност, користејќи техники на вреднување.

Нереализираните добивки и загуби се искажуваат како посебна компонента на останатата сеопфатна добивка до моментот на отуѓување на вложувањето или вршењето исправка на вредноста. При отуѓувањето или намалувањето на вредноста, збирните добивки или загуби искажани во останатата сеопфатна добивка се вклучуваат во билансот на успех за периодот на кој се однесуваат.

За вложувањата во финансиски инструменти со кои се тргува на финансиските пазари, објективната вредност се одредува преку котираните пазарни цени. За вложувањата коишто не котираат, објективната вредност се одредува преку пазарните цени на сличните вложувања, или се заснова врз дисконтираните очекувани парични текови.

*Исправка на средствата расположливи за продажба*

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото врши процена за да се утврди дали постои објективен доказ дека е намалена вредноста на одредено финансиско средство или група финансиски средства. Доколку во последователниот период објективната вредност на должничките инструменти се зголеми и тоа може објективно да се поврзе со настан што се случил по намалувањето на вредноста, намалувањето на вредноста треба да биде анулирано во билансот на успех.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(3) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)**

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

- 1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;
- 3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето
- 4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето и
- 5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.
- 6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

**3. Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(з) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжение)**

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

| <b>Група на побарувања</b> | <b>Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот</b> | <b>Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)</b> |
|----------------------------|---|--|
| А                          | до 30 дена  | 0%   |
| Б                          | од 31 до 60 дена  | 10%-30%  |
| В                          | од 61 до 120 дена   | 31%-50%  |
| Г                          | 121 до 270 дена   | 51%-70%  |
| Д                          | 271-365 дена  | 71%-90%  |
| Ѓ                          | подолг од 365 дена  | 100%   |

**(с) Парични средства и паричен еквивалент**

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

**(и) Резервирања**

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

**(ј) Акционерски капитал**

**(i) Обични акции**

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

**(ii) Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

**4. Сметководствени проценки и расудувања**

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

**(i) Клучни извори на несигурност во проценките**

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

***Резерви по договори за осигурување***

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е крајниот резултат да се разликува од оригинално утврдената обврска.

**ВИНЕР ЛАЈФ - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(ii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2015 година и 31 декември 2014 година се презентирани во табелата подолу:

|   | Загуба<br>за<br>годината | Капитал<br>и<br>резерви | Потребно<br>ниво на<br>маргина на<br>солвентност | Коефициент<br>на<br>покриеност | Промена на<br>коефициент<br>на<br>покриеност |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>31 декември 2015</b>                 |                          |                         |  |                                |  |
| <b>Тековна позиција на капиталот</b>    | <b>(22.102)</b>          | <b>240.380</b>          | <b>15.866</b>                                    | <b>1.513%</b>                  | <b>-</b>                                     |
| Принос од вложувања (+200 п.п.)         | (21.800)                 | 240.682                 | <b>15.866</b>                                    | 1.515%                         | 1.90%  |
| Принос од вложувања (-200 п.п.)         | (22.404)                 | 240.078                 | <b>15.866</b>                                    | 1.511%                         | (1.90%)                                      |
| 5% зголемување на математичката резерва | (32.547)                 | 229.935                 | <b>15.866</b>                                    | 1.447%                         | (65.7%)                                      |
| 5% намалување на математичката резерва  | (11.657)                 | 250.825                 | <b>15.866</b>                                    | 1.579%                         | 65.7%  |
| 2% зголемување на вкупните трошоци      | (25.410)                 | 237.072                 | <b>15.866</b>                                    | 1.492%                         | (20.8%)                                      |
| 2% намалување на вкупните трошоци       | (18.794)                 | 243.688                 | <b>15.866</b>                                    | 1.534%                         | 20.8%  |
| <b>31 декември 2014</b>                 |                          |                         |  |                                |  |
| <b>Тековна позиција на капиталот</b>    | <b>(47.616)</b>          | <b>261.685</b>          | <b>9.868</b>                                     | <b>2.652%</b>                  | <b>-</b>                                     |
| Принос од вложувања (+200 п.п.)         | (47.384)                 | 261.918                 | <b>9.868</b>                                     | 2.654%                         | 2,4%   |
| Принос од вложувања (-200 п.п.)         | (47.848)                 | 261.454                 | <b>9.868</b>                                     | 2.650%                         | (2,4%)                                       |
| 5% зголемување на математичката резерва | (53.182)                 | 256.119                 | <b>9.868</b>                                     | 2.595%                         | (56,4%)                                      |
| 5% намалување на математичката резерва  | (42.050)                 | 267.251                 | <b>9.868</b>                                     | 2.708%                         | 56,4%  |
| 2% зголемување на вкупните трошоци      | (50.460)                 | 258.841                 | <b>9.868</b>                                     | 2.623%                         | (28,8%)                                      |
| 2% намалување на вкупните трошоци       | (44.772)                 | 264.529                 | <b>9.868</b>                                     | 2.681%                         | 28,8%  |

вкупните трошоци

**4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)**

**(ii) *Анализа на сензитивност***

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик**

***Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување***

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори.

Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

***Стратегија за запишување на полиси за осигурување***

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, во кои Друштвото е подготвено да осигурува.

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Стратегија за запишување на полиси за осигурување (продолжение)***

Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за втората година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во не техничките делови од договорот при неговото продолжување.

***Стратегија за математичка резерва***

Математичката резерва е пресметана по нето проспективна метода како разлика од сегашната вредност на идните обврски и сегашна вредност на премиите, поединечно за секој договор. Кон оваа математичка резерва се додадени и преносните премии за животно осигурување, но за потребите на овој финансиски извештај е презентирана посебно како намалување на премиите Стапката на цилмеризација, која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5% (2014: 3,5%). Техничката каматна стапка за тарифите за кои е издвоена математичката резерва изнесува од 2,5% до 3,25% ( за склучените полиси во 2011: 2,5%, за склучените полиси во 2012 и 2013: 3,25%, за полисите склучени во 2014: 3%). Како база во тарифите се користат Таблици на смртност за Хрватска 2000 - 2002. Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната година.

***Стратегија за реосигурување***

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат surplus основа со лимит над 15.000 ЕУР.

Друштво за полисите од продуктот Сафе Лифе кои се со датум на почеток од 01.07.2014 има склучено и QS 50% реосигурителен договор. Друштвото цедира 50% од премијата, но затоа цедира на реосигурителот 50% од сите обврски кои произлегуваат од овој реосигурителен договор. За полисите од продуктите 3D и Сафе Лифе, со почеток 01.01.2015 година Друштвото има склучено QS 50% реосигурителен договор. Друштвото цедира 50% од премијата, сепак му цедира на реосигурителот 50% од сите обврски кои произлегуваат од реосигурителниот договор. Сите три договори за реосигурување се склучени на неопределено време. Бројките за цедирана премија и провизија се значително повисоки во споредба со 2014 година. Причината за ова е новиот QS 50% договор за реосигурување со кои се реосигурани 3D и Семеен премиум производите кои се со најголем обем на полисирана премија. Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските. На 31 декември 2015 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 214.790 илјади (2014: МКД 113.200 илјади). Овие средства се состојат од депозити во банки и хартии од вредност издадени од Република Македонија.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките и техничките резерви:

|   | <b>2015</b>                | <b>2014</b>              |
|---|----------------------------|--------------------------|
| <b>Средства</b>   |                            |                          |
| Парични средства во благајна и средства на банкарски сметки | -                          | -                        |
| Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ                 | 47.000                     | 25.400                   |
| Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РМ    | 166.600                    | 87.800                   |
| Удели во инвестициски фондови                               | 1.190                      |                          |
|   | <u><b>214.790</b></u>      | <u><b>113.200</b></u>    |
| <b>Обврски (Математички и технички резерви)</b>             |                            |                          |
| Бруто резерви по договори за осигурување                    | 215.693                    | 115.159                  |
| Дел за реосигурителот                                       | (2.738)                    | (2.090)                  |
|   | <u><b>212.955</b></u>      | <u><b>113.069</b></u>    |
| <b>Покриеност на математичката и техничките резерви</b>     | <u><u><b>1.835</b></u></u> | <u><u><b>131</b></u></u> |

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, краткорочните депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2015 година краткорочните депозити во банки изнесуваат 20% додека државните обврзници изнесуваат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување.

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Управување со ризикот***

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

***Географска и секторска концентарција***

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

***Концентрација од многу сериозни, ретки настани***

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

***Финансиски ризик***

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

***(i)***

***Каматен ризик***

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1 Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

| 31 декември 2015   | Вкупно | Променлива<br>каматна<br>стапка | Инструменти со фиксна каматна стапка |                      |                            |                  |                 | Некаматносни     |
|--|--------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |        |                                 | До 1<br>месец                        | 1 до 3<br>месец<br>и | 3 месеци<br>до 1<br>година | 1 до 5<br>години | Над 5<br>години |                  |
| <b>Средства</b>  |        |                                 |                                      |                      |                            |                  |                 |                  |
| <b>Финансиски средства</b>                               |        |                                 |                                      |                      |                            |                  |                 |                  |
| - Орочени депозити                                       | 16     | 126.071                         | -                                    | 3.000                | 23.001                     | 100.070          | -               | -                |
| - Хартии од вредност расположиви за продажба             | 15     | 291.772                         | -                                    | -                    | 6.193                      | 91.282           | 194.298         | -                |
| Средства од реосигурување                                | 19     | 2.738                           | -                                    | -                    | -                          | -                | -               | 2.738            |
| Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 17     | 24.299                          | -                                    | -                    | -                          | -                | -               | 24.299           |
| Парични средства и паричен еквивалент                    | 18     | 27.031                          | - 27.031                             | -                    | -                          | -                | -               | -                |
| <b>Обврски</b>   |        | (215.69                         |                                      |                      |                            |                  |                 |                  |
| Резерви по договори за осигурување                       | 19     | 3)                              | -                                    | -                    | -                          | -                | -               | (215.693)        |
| Обврски кон реосигурители                                |        | (163)                           | -                                    | -                    | -                          | -                | -               | (163)            |
| Останати обврски   | 20     | (19.402)                        | -                                    | -                    | -                          | -                | -               | (19.402)         |
| <b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>          |        | <b>236.653</b>                  | <b>- 27.031</b>                      | <b>3.000</b>         | <b>29.194</b>              | <b>191.352</b>   | <b>194.298</b>  | <b>(208.221)</b> |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1 Финансиски ризик (продолжение)**

**(i) Каматен ризик (продолжение)**

| 31 декември 2014   | Вкупно | Променлива<br>каматна<br>стапка | Инструменти со фиксна каматна стапка |                  |                            |                  |                 | Некаматон<br>осни |                  |
|--|--------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|  |        |                                 | До 1<br>месец                        | 1 до 3<br>месеци | 3 месеци<br>до 1<br>година | 1 до 5<br>години | Над 5<br>години |                   |                  |
| <b>Средства</b>  |        |                                 |                                      |                  |                            |                  |                 |                   |                  |
| <b>Финансиски средства</b>                               |        |                                 |                                      |                  |                            |                  |                 |                   |                  |
| - Орочени депозити                                       | 16     | 107.071                         | -                                    | 16.000           | 41.300                     | 49.771           | -               | -                 |                  |
| - Хартии од вредност расположиви за продажба             | 15     | 235.467                         | -                                    | 124              | 763                        | 117.640          | 116.940         | -                 |                  |
| Средства од реосигурување                                | 19     | 2.090                           | -                                    | -                | -                          | -                | -               | 2.090             |                  |
| Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 17     | 22.502                          | -                                    | -                | -                          | -                | -               | 22.502            |                  |
| Парични средства и паричен еквивалент                    | 18     | 12.868                          | 12.868                               | -                | -                          | -                | -               | -                 |                  |
| <b>Обврски</b>   |        |                                 |                                      |                  |                            |                  |                 |                   |                  |
| Резерви по договори за осигурување                       | 19     | (115.159)                       | -                                    | -                | -                          | -                | -               | (115.159)         |                  |
| Обврски кон реосигурители                                |        | (3.416)                         | -                                    | -                | -                          | -                | -               | (3.416)           |                  |
| Останати обврски   | 20     | (11.468)                        | -                                    | -                | -                          | -                | -               | (11.468)          |                  |
| <b>Неусогласеност на средствата и обврските</b>          |        | <b>249.955</b>                  | <b>-</b>                             | <b>12.868</b>    | <b>16.124</b>              | <b>42.063</b>    | <b>167.411</b>  | <b>116.940</b>    | <b>(105.451)</b> |

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1 Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик**

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

*Побарувања по основ на осигурување*

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

*Средства од реосигурување*

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

*Финансиски инструменти*

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

|  | <b>2015</b>    | <b>2014</b>    |
|--|----------------|----------------|
| Финансиски средства                                      |                |                |
| - Орочени депозити                                       | 126.071        | 107.071        |
| - Хартии од вредност расположливи за продажба            | 291.772        | 235.467        |
| Средства од реосигурување                                | 2.738          | 2.090          |
| Побарување по основ на осигурување и останати побарувања | 24.299         | 22.501         |
| Парични средства и парични еквиваленти                   | 27.031         | 12.868         |
| <b>Вкупно</b>  | <b>471.911</b> | <b>379.997</b> |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1 Финансиски ризик (продолжение)**

**(ii) Кредитен ризик (продолжение)**

Паричните средства и паричните еквиваленти, Останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се ниту достасани ниту обезвреднети. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитнг рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на Побарување по основ на осигурување и останати побарувања е презентирана подолу:

|                         | <b>Бруто вредност</b> | <b>Исправка на вредноста</b> | <b>Сегашна вредност</b> | <b>% на исправка</b> |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Недоспеани              | 6.148                 | -                            | 6.148                   | -                    |
| 0-30 дена               | 936                   | 94                           | 843                     | 10%                  |
| 31-60 дена              | 682                   | 211                          | 470                     | 31%                  |
| 61-120 дена             | 147                   | 75                           | 72                      | 51%                  |
| 121-270 дена            | 3                     | 2                            | 1                       | 71%                  |
| 271-365 дена            | 1                     | 1                            | -                       | 100%                 |
| Над 365 дена            |                       |                              |                         |                      |
|                         | <b>7.917</b>          | <b>383</b>                   | <b>7.534</b>            | <b>7.5%</b>          |
| <b>31 декември 2015</b> |                       |                              |                         |                      |

|                         | <b>Бруто вредност</b> | <b>Исправка на вредноста</b> | <b>Сегашна вредност</b> | <b>% на исправка</b> |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Недоспеани              | -                     | -                            | -                       | -                    |
| 0-30 дена               | 5.111                 | -                            | 5.111                   | -                    |
| 31-60 дена              | 1.779                 | 178                          | 1.601                   | 10%                  |
| 61-120 дена             | 770                   | 238                          | 532                     | 31%                  |
| 121-270 дена            | 353                   | 181                          | 172                     | 51%                  |
| 271-365 дена            | -                     | -                            | -                       | 71%                  |
| Над 365 дена            | 2                     | 2                            | -                       | 100%                 |
|                         | <b>8.015</b>          | <b>599</b>                   | <b>7.416</b>            | <b>7.5%</b>          |
| <b>31 декември 2014</b> |                       |                              |                         |                      |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1 Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик (продолжение)**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

| <b>31 декември 2015</b>   | <b>МКД</b>     | <b>ЕУР</b>     | <b>Вкупно</b>  |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Вложувања   | 132.071        | 285.772        | 417.843        |
| Дел за реосигурување во БТР   | -              | 2.738          | 2.738          |
| Побарувања  | 8.054          | 16.245         | 24.299         |
| Парични средства и парични еквиваленти                                | 27.004         | 27             | 27.031         |
| <b>Вкупно средства</b>  | <b>167.129</b> | <b>304.782</b> | <b>471.911</b> |
| Бруто технички резерви  | -              | 215.693        | 215.693        |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски | 18.408         | 1.157          | 19.565         |
| <b>Вкупно обврски</b>   | <b>18.408</b>  | <b>216.850</b> | <b>235.258</b> |
| <b>Нето вредност</b>  | <b>148.721</b> | <b>87.932</b>  | <b>236.653</b> |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1 Финансиски ризик (продолжение)**

**(iii) Валутен ризик**

| <b>31 декември 2014</b>   | <b>МКД</b>     | <b>ЕУР</b>     | <b>Вкупно</b>  |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Вложувања   | 113.071        | 229.467        | 342.538        |
| Дел за реосигурување во БТР   | -              | 2.090          | 2.090          |
| Побарувања  | 6.866          | 15.636         | 22.502         |
| Парични средства и парични еквиваленти                                | 12.815         | 53             | 12.868         |
| <b>Вкупно средства</b>  | <b>132.752</b> | <b>247.246</b> | <b>379.998</b> |
| Бруто технички резерви  | -              | 115.159        | 115.159        |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски | 14.581         | 303            | 14.884         |
| <b>Вкупно обврски</b>   | <b>14.581</b>  | <b>115.462</b> | <b>130.043</b> |
| <b>Нето вредност</b>  | <b>118.171</b> | <b>131.784</b> | <b>249.955</b> |

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**(iv) Ризик на ликвидност**

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

***Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски***

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

**5.1. Финансиски ризик (продолжение)**

**Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски (продолжение)**

| <b>31 декември 2015</b>   | <b>До 1 година</b> | <b>Од 1 до 3 години</b> | <b>Од 3 до 5 години</b> | <b>Од 5 до 10 години</b> | <b>Над 10 години</b> | <b>Вкупно</b>  |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Вкупно Средства</b>  |                    |                         |                         |                          |                      |                |
| Вложувања   | 32.194             | 152.634                 | 38.717                  | 132.902                  | 61.395               | 417.843        |
| Дел за реосигурување во БТР   | 2.738              | -                       | -                       | -                        | -                    | 2.738          |
| Побарувања  | 24.299             | -                       | -                       | -                        | -                    | 24.299         |
| Парични средства  | 27.031             | -                       | -                       | -                        | -                    | 27.031         |
|   | <b>86.262</b>      | <b>152.634</b>          | <b>38.717</b>           | <b>132.902</b>           | <b>61.395</b>        | <b>471.911</b> |
| <b>Вкупно обврски</b>   |                    |                         |                         |                          |                      |                |
| Бруто технички резерви  | 23.395             | 26.830                  | 6.441                   | 36.475                   | 122.552              | 215.693        |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски | 19.565             | -                       | -                       | -                        | -                    | 19.565         |
|   | <b>42.960</b>      | <b>26.830</b>           | <b>6.441</b>            | <b>36.475</b>            | <b>122.552</b>       | <b>232.258</b> |
| <b>Рочна неусогласеност</b>   | <b>46.802</b>      | <b>125.804</b>          | <b>32.276</b>           | <b>96.427</b>            | <b>(61.157)</b>      | <b>239.653</b> |
| <b>31 декември 2014</b>   |                    |                         |                         |                          |                      |                |
| <b>Вкупно средства</b>  |                    |                         |                         |                          |                      |                |
| Вложувања   | 62.124             | 87.767                  | 61.374                  | 131.274                  | -                    | 342.538        |
| Дел за реосигурување во БТР   | 2.090              | -                       | -                       | -                        | -                    | 2.090          |
| Побарувања  | 22.502             | -                       | -                       | -                        | -                    | 22.502         |
| Парични средства  | 12.868             | -                       | -                       | -                        | -                    | 12.868         |
|   | <b>99.584</b>      | <b>87.767</b>           | <b>61.374</b>           | <b>131.274</b>           | <b>-</b>             | <b>379.998</b> |
| <b>Вкупно обврски</b>   |                    |                         |                         |                          |                      |                |
| Бруто технички резерви  | 3.874              | 21.124                  | 4.284                   | 21.192                   | 64.685               | 115.159        |
| Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски | 14.884             | -                       | -                       | -                        | -                    | 14.884         |
|   | <b>18.758</b>      | <b>21.124</b>           | <b>4.284</b>            | <b>21.192</b>            | <b>64.685</b>        | <b>130.043</b> |
| <b>Рочна неусогласеност</b>   | <b>80.826</b>      | <b>66.643</b>           | <b>57.090</b>           | <b>110.082</b>           | <b>(64.685)</b>      | <b>249.955</b> |

## 5.2. Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи .

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се;

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот е прикажано подолу:

|   |           | 2015          | 2014         |
|---|-----------|---------------|--------------|
| Бруто математичка резерва   | 1         | 207.708       | 111.327      |
| Нето математичка резерва  | 2         | 205.814       | 110.629      |
| Коефициент 1 ( $[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)             | 3         | 0,99          | 0,99         |
| Релевантен фактор   | 4         | 4%            | 4%           |
| Прв резултат ( $[5]=[1]*[3]*[4]$ )                                  | 5         | 8.233         | 4.425        |
| Бруто ризичен капитал   |           |               |              |
| ризик од смрт до 3 години   | 6         | 38.110        | 152.553      |
| ризик од смрт од 3 до 5 години                                      | 7         | 17.695        | 10.050       |
| ризик од смрт (освен [6] и [7])                                     | 8         | 2.218.239     | 1.634.606    |
| (доколку не е негативен број)                                       |           |               |              |
| Вкупно ( $[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$ )                     | 9         | 6.719         | 5.071        |
| Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)                  | 10        | 2.066.336     | 1.685.882    |
| Коефициент 2 ( $[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал) | 11        | 0,91          | 0,94         |
| Втор резултат ( $[12]=[9]*[11]$ )                                   | 12        | 6.106         | 4.757        |
| Капитализирани средства   | 13        | -             | -            |
| <b>Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот</b>    | <b>14</b> | <b>14.338</b> | <b>9.182</b> |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**5.2. Управување со капиталот (продолжува)**

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот е прикажано подолу:

|   |   | 2015          | 2014         |
|---|---|---------------|--------------|
| Бруто полисирана премија  | 1 | 7.479         | 5.469        |
| Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18                           | 2 | 1.346         | 984          |
| Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16                           | 3 | -             | -            |
| Вкупен износ од Бруто полисираната премија<br>([4]=[2] + [3])               | 4 | 1.346         | 984          |
| Бруто исплатени штети   | 5 | 1.634         | 817          |
| Нето исплатени штети  | 6 | 1.271         | 569          |
| Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)                           | 7 | 0,78          | 0,70         |
| <b>Пресметана маргина на солвентност за допол.<br/>осиг. ([8]=[4]*[7])</b>  | 8 | <b>1.047</b>  | <b>686</b>   |
| <b>Конечна пресметка на потребното ниво на<br/>маргината на солвентност</b> |   | <b>15.886</b> | <b>9.868</b> |

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

|  | Ознака     | 2015           | 2014           |
|--|------------|----------------|----------------|
| <b>Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)</b>   | <b>I</b>   | <b>236.062</b> | <b>252.206</b> |
| Уплатен акционерски капитал со исклучок на<br>уплатениот акционерски капитал од кумулативни<br>приоритетни акции   | I1         | 356.934        | 356.934        |
| Законски и статутарни резерви  | I3         | 5.476          | 4.680          |
| Долгорочни нематеријални средства  | I7         | (4.243)        | (9.480)        |
| Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната<br>година  | I8         | (122.101)      | (99.928)       |
| <b>Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4),<br/>доколку не е поголем од 50% од основниот<br/>капитал</b>  | <b>II</b>  | -              | -              |
| <b>Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.</b>  | <b>III</b> | <b>236.062</b> | <b>252.206</b> |
| <b>Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)</b>  | <b>IV</b>  |                |                |
| <b>КАПИТАЛ I + II - IV</b>   | <b>V</b>   | <b>236.062</b> | <b>252.206</b> |
| Потребно ниво на маргина на солвентност (за<br>друштва за осигурување на живот)  | VI2        | 15.886         | 9.868          |
| Капитал  | VI3        | 236.062        | 252.206        |
| Гарантен фонд  | VI4        | 184.784        | 184.960        |
| Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на<br>Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)  | VI5        | 52.165         | 67.246         |
| Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на<br>живот) во однос на Потребно ниво на маргина на<br>солвентност (за друштва за осигурување на живот)<br>(VI7 = VI3 - VI2 ) | VI7        | 220.176        | 242.338        |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**6. Објективна вредност**

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финасиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

|   | Заеми и<br>побарувања | Чувани-до-<br>достасаност | Расположлив<br>и за продажба | Останата<br>амортизиран<br>а набавна<br>вредност | Вкупна<br>сметковод<br>-ствена<br>вредност | Објективна<br>вредност |
|---|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|
| <b>31 декември 2015</b>                       |                       |                           |                              |  |  |                        |
| <b>Финансиски средства</b>                    |                       |                           |                              |  |  |                        |
| - Орочени депозити                            | -                     | -                         | -                            | 126.071  | 126.071                                    | 126.071                |
| - Хартии од вредност расположливи за продажба | -                     | -                         | 291.772                      | -  | 291.772                                    | 291.772                |
| Средства од реосигурување                     | 2.738                 | -                         | -                            | -  | 2.738                                      | 2.738                  |
| Побарувања                                    | 24.299                | -                         | -                            | -  | 24.299                                     | 24.299                 |
| Парични средства и паричен еквивалент         | -                     | -                         | -                            | 27.031   | 27.031                                     | 27.031                 |
|   | <b>27.037</b>         | <b>-</b>                  | <b>291.772</b>               | <b>153.102</b>                                   | <b>471.911</b>                             | <b>471.911</b>         |
| <b>Финансиски обврски</b>                     |                       |                           |                              |  |  |                        |
| Резерви по договори за осигурување            | -                     | -                         | -                            | 215.693  | 215.693                                    | 215.693                |
| Обврски кон реосигурители                     | -                     | -                         | -                            | 163  | 163  | 163                    |
| Останати обврски                              | -                     | -                         | -                            | 19.402   | 19.402                                     | 19.402                 |
|   | <b>-</b>              | <b>-</b>                  | <b>-</b>                     | <b>235.258</b>                                   | <b>235.258</b>                             | <b>235.258</b>         |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**6. Објективна вредност (продолжение)**

|   | Заеми и побарувања | Чувани-достасаност | Расположлив и за продажба | Останата амортизирана набавна вредност | Вкупна сметководствена вредност | Објективна вредност |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| <b>31 декември 2014</b>                       |                    |                    |                           |  |                                 |                     |
| <b>Финансиски средства</b>                    |                    |                    |                           |  |                                 |                     |
| - Орочени депозити                            | -                  | -                  | -                         | 107.071                                | 107.071                         | 107.071             |
| - Хартии од вредност расположливи за продажба | -                  | -                  | 235.467                   | -                                      | 235.467                         | 235.467             |
| Средства од реосигурување                     | 2.090              | -                  | -                         | -                                      | 2.090                           | 2.090               |
| Побарувања                                    | 22.502             | -                  | -                         | -                                      | 22.502                          | 22.502              |
| Парични средства и паричен еквивалент         | -                  | -                  | -                         | 12.868                                 | 12.868                          | 12.868              |
|   | <b>24.592</b>      | <b>-</b>           | <b>235.467</b>            | <b>119.939</b>                         | <b>379.998</b>                  | <b>379.998</b>      |
| <b>Финансиски обврски</b>                     |                    |                    |                           |  |                                 |                     |
| Резерви по договори за осигурување            | -                  | -                  | -                         | 115.159                                | 115.159                         | 115.159             |
| Обврски кон реосигурители                     | -                  | -                  | -                         | 3.416                                  | 3.416                           | 3.416               |
| Останати обврски                              | -                  | -                  | -                         | 11.468                                 | 11.468                          | 11.468              |
|   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                  | <b>130.043</b>                         | <b>130.043</b>                  | <b>130.043</b>      |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**7. Премии**

| 2015                             | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносни премии | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите | Нето приходи од премија за осигурување |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување живот                | 114.574                  | -   | (14.051)                             | -   | 100.621                                |
| Дополнително осигурување незгода | 7.533                    | (369)                                       | (840)                                | 14  | 6.272                                  |
| <b>Вкупно премии</b>             | <b>122.107</b>           | <b>(369)</b>                                | <b>(14.861)</b>                      | <b>14</b>   | <b>106.861</b>                         |

| 2014                             | Бруто полисирана премија | Промена во бруто резерви за преносни премии | Пренесена премија на реосигурителите | Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите | Нето приходи од премија за осигурување |
|----------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| Осигурување живот                | 77.734                   | -   | -                                    | -   | 77.734                                 |
| Дополнително осигурување незгода | 5.475                    | (917)                                       | (3.215)                              | 184   | 1.527                                  |
| <b>Вкупно премии</b>             | <b>83.209</b>            | <b>(917)</b>                                | <b>(3.215)</b>                       | <b>184</b>  | <b>79.261</b>                          |

**8. Приходи од вложувања**

|   | 2015          | 2014          |
|---|---------------|---------------|
| Приходи од камати од орочени депозити во банки          | 3.956         | 4.779         |
| Приходи од камати од државни записи и државни обврзници | 11.168        | 6.825         |
| Останато  | 543           | 901           |
| <b>Вкупно приходи од вложувања</b>                      | <b>15.667</b> | <b>12.505</b> |

Од вкупниот износ на приходи од вложувања 3.760 илјади МКД (2014: 3.054 илјади МКД) се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва, а 11.907 илјади МКД (2014: 9.451 илјади МКД) остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**9. Бруто исплатени штети**

|                                  | Вкупно исплатени штети и користи | Промени во бруто резервите за штети | Учество на реосигурите-надомест штети и користи | Учество на реосигурите-резервите за штети | Нето         |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|
| <b>2015</b>                      |                                  |                                     |   |   |              |
| Осигурување живот                | 5.219                            | -                                   | -   | -   | 5.219        |
| Дополнително осигурување незгода | 2.105                            | 1.107                               | (363)   | 108                                       | 2.957        |
| <b>Вкупно</b>                    | <b>7.324</b>                     | <b>1.107</b>                        | <b>(363)</b>                                    | <b>108</b>                                | <b>8.176</b> |

|                                  | Вкупно исплатени штети и користи | Промени во бруто резервите за штети | Учество на реосигурите-надомест штети и користи | Учество на реосигурите-резервите за штети | Нето         |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|
| <b>2014</b>                      |                                  |                                     |   |   |              |
| Осигурување живот                | 3.765                            | -                                   | -   | -   | 3.765        |
| Дополнително осигурување незгода | -                                | 720                                 | (248)   | (251)                                     | 221          |
| <b>Вкупно</b>                    | <b>3.765</b>                     | <b>720</b>                          | <b>(248)</b>                                    | <b>(251)</b>                              | <b>3.986</b> |

**10. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување**

|                                 | 2015          | 2014          |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Математичка резерва за годината | 71.879        | 50.119        |
| Пренесен дел за реосигурителот  | (742)         | (498)         |
| <b>31 декември</b>              | <b>71.137</b> | <b>49.621</b> |

**11. Административни трошоци и движење на одложените трошоци за стекнување**

|                                | 2015          | 2014          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Провизија                      | 33.920        | 26.169        |
| Плати                          | 18.483        | 17.387        |
| Амортизација                   | 7.080         | 7.620         |
| Задолжителни придонеси         | 6.836         | 6.500         |
| Трошоци за реклама и маркетинг | 1.710         | 1.695         |
| Закупнина                      | 2.478         | 2.307         |
| Телефонски трошоци             | 715           | 644           |
| Останато                       | 14.395        | 15.507        |
| Одложени тошоци                | -             | 8.871         |
|                                | <b>85.617</b> | <b>86.700</b> |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**12. Данок од добивка**

**Признаен во билансот на успех**

|   | 2015         |                 | 2014         |                 |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>Тековен данок</b>  |              |                 |              |                 |
| Тековна година  |              | -               |              | -               |
|   |              | -               |              | -               |
|   | <b>2015</b>  | <b>2015</b>     | <b>2014</b>  | <b>2014</b>     |
| Загуба пред оданочување   | %            | <b>(22.102)</b> | %            | <b>(47.616)</b> |
| Данок од добивка  | 10%          | (2.210)         | 10%          | (4.761)         |
| Расходи непризнаени за даночни цели   | (0,50%)      | 98              | (0,20%)      | 98              |
| Загуби од тековната година за кои не се признаени одложени даночни средства | (9,50%)      | 2.112           | (9,80%)      | 4.663           |
| <b>Вкупен данок на добивка</b>  | <b>0,00%</b> | <b>-</b>        | <b>0,00%</b> | <b>-</b>        |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**13. Нематеријални средства**

|                            | Софтвер        | Вкупно        |
|----------------------------|----------------|---------------|
| <b>Набавна вредност</b>    |                |               |
| На 1 јануари 2015          | 26.646         | 26.646        |
| Зголемување                | 94             | 94            |
| <b>На 31 декември 2015</b> | <u>26.740</u>  | <u>26.740</u> |
| <b>Амортизација</b>        |                |               |
| На 1 јануари 2015          | 17.167         | 17.167        |
| Амортизација за годината   | 5.147          | 5.147         |
| <b>На 31 декември 2015</b> | <u>22.314</u>  | <u>22.314</u> |
| <b>Неотпишана вредност</b> |                |               |
| На 1 јануари 2015          | <u>9.479</u>   | <u>9.479</u>  |
| <b>На 31 декември 2015</b> | <u>4.426</u>   | <u>4.426</u>  |
|                            | <b>Софтвер</b> | <b>Вкупно</b> |
| <b>Набавна вредност</b>    |                |               |
| На 1 јануари 2014          | 26.597         | 26.597        |
| Зголемување                | 49             | 49            |
| <b>На 31 декември 2014</b> | <u>26.646</u>  | <u>26.646</u> |
| <b>Амортизација</b>        |                |               |
| На 1 јануари 2014          | 11.838         | 11.838        |
| Амортизација за годината   | 5.329          | 5.329         |
| <b>На 31 декември 2014</b> | <u>17.167</u>  | <u>17.167</u> |
| <b>Неотпишана вредност</b> |                |               |
| На 1 јануари 2014          | <u>14.760</u>  | <u>14.760</u> |
| <b>На 31 декември 2014</b> | <u>9.479</u>   | <u>9.479</u>  |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**14. Опрема**

|                            | <b>Опрема и<br/>мебел</b> | <b>Вкупно</b>       |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Набавна вредност</b>    |                           |                     |
| На 1 јануари 2015          | <b>10.941</b>             | <b>10.941</b>       |
| Зголемување                | 560                       | 560                 |
| Намалување                 | (1.199)                   | (6.388)             |
| <b>На 31 декември 2015</b> | <b><u>10.302</u></b>      | <b><u>9.451</u></b> |
| <b>Амортизација</b>        |                           |                     |
| На 1 јануари 2015          | <b>6.506</b>              | <b>6.506</b>        |
| Амортизација за годината   | 1.923                     | 1.923               |
| Намалување                 | (260)                     | (260)               |
| <b>На 31 декември 2015</b> | <b><u>8.169</u></b>       | <b><u>8.169</u></b> |
| <b>Неотпишана вредност</b> |                           |                     |
| На 1 јануари 2015          | <b>4.435</b>              | <b>4.435</b>        |
| На 31 декември 2015        | <b><u>2.133</u></b>       | <b><u>2.133</u></b> |

|                            | <b>Опрема и<br/>мебел</b> | <b>Вкупно</b>        |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Набавна вредност</b>    |                           |                      |
| На 1 јануари 2014          | 8.468                     | 8.468                |
| Зголемување                | 2.539                     | 2.539                |
| Намалување                 | (66)                      | (66)                 |
| <b>На 31 декември 2014</b> | <b><u>10.941</u></b>      | <b><u>10.941</u></b> |
| <b>Амортизација</b>        |                           |                      |
| На 1 јануари 2014          | 4.281                     | 4.281                |
| Амортизација за годината   | 2.291                     | 2.291                |
| <b>На 31 декември 2014</b> | <b><u>(66)</u></b>        | <b><u>(66)</u></b>   |
|                            | <b>6.506</b>              | <b>6.506</b>         |
| <b>Неотпишана вредност</b> |                           |                      |
| На 1 јануари 2014          | <b>4.187</b>              | <b>4.187</b>         |
| На 31 декември 2014        | <b><u>4.435</u></b>       | <b><u>4.435</u></b>  |

На 31 декември 2014 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог.

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**15. Вложувања**

**Должнички хартии од вредност расположливи за продажба**

|                               | <b>2015</b>           | <b>2014</b>           |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Државни обврзници             | 288.677               | 235.467               |
| Удели во инвестициски фондови | 3.095                 | -                     |
|                               | <u><b>291.772</b></u> | <u><b>235.467</b></u> |
| Котирани                      | 291.772               | 235.467               |
|                               | <u><b>291.772</b></u> | <u><b>235.467</b></u> |

**16. Орочени депозити**

|                                   | <b>2015</b>           | <b>2014</b>           |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Орочени депозити во домашни банки | 126.071               | 107.071               |
|                                   | <u><b>126.071</b></u> | <u><b>107.071</b></u> |

**17. Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања**

|   | <b>2015</b>          | <b>2014</b>          |
|---|----------------------|----------------------|
| Побарувања произлезени од договори за осигурување   | 8.280                | 8.655                |
| Побарувања по основ на финансиски вложувања   | 10.436               | 11.512               |
| Останати побарувања   | 5.965                | 2.934                |
|   | <u><b>24.681</b></u> | <u><b>23.101</b></u> |
| Исправка на вредноста на побарувањата по основа на осигурување и останати побарувања        | (382)                | (599)                |
| Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања намалени за исправка на вредноста | <u><b>24.299</b></u> | <u><b>22.502</b></u> |

**18. Парични средства и паричен еквивалент**

|                                   | <b>2015</b>          | <b>2014</b>          |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Парични средства во благајна      | 4                    | 1                    |
| Парични средства во домашни банки | 27.027               | 12.867               |
|                                   | <u><b>27.031</b></u> | <u><b>12.868</b></u> |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**19. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување**

|   | 2015           |                    |                | 2014           |                    |                |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|   | Бруто          | Реосигу-<br>рување | Нето           | Бруто          | Реосигу-<br>рување | Нето           |
| Математичка резерва                           | 183.206        | (1.894)            | 181.312        | 111.327        | (1.152)            | 110.175        |
| Математичка резерва – трансфер на портфолио   | 25.691         | -                  | 25.691         | -              | -                  | -              |
| Преносна премија                              | 3.000          | (573)              | 2.427          | 2.631          | (559)              | 2.072          |
| Резерви за штети                              | 2.308          | (271)              | 2.037          | 1.201          | (379)              | 822            |
| Резерви за штети -<br>– трансфер на портфолио | 1.488          | -                  | 1.488          | -              | -                  | -              |
|   | <b>215.693</b> | <b>(2.738)</b>     | <b>212.955</b> | <b>115.159</b> | <b>(2.090)</b>     | <b>113.069</b> |

Во октомври 2014 година Друштвото склучи Договор за пренос на осигурително портфолио за животно осигурување со Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА. По добиена согласност од Агенцијата за Супервизија на осигурување, на 01 јануари 2015 година беше извршен трансфер на ова портфолио. Согласно договорот сите права и обврски по полисите во пренесеното портфолио се пренесуваат во целост на Друштвото. Со преземањето на портфолиото се превземаа 51 активна полиса, 13 капитализирани полиси, 37 истечени полиси и три рентни штети. Вкупните резерви за ова портфолио во износ од 27.179 илјади денари, како и средствата издвоени за нив беа пренесени од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА во Акционерското друштво за осигурување Винер Лајф.

На 31 декември 2015 во износот на вкупните резерви од трансферот на осигурителното портфолио за животно осигурување од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА се вклучени: математички резерви во износ од 25.691 илјадиденари (2014: нема) и резерви за штети во износ од 1.488 илјади денари (2014: нема).

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**

*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**19. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)**

**(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување**

|  | Осигуру-<br>вање од<br>живот | Осигурување<br>од<br>дополнителна<br>незгода | Вкупно         |
|--|------------------------------|--|----------------|
| Математичка резерва                      | 167.698                      | -  | 167.698        |
| Преносна премија                         | 41.199                       | 3.000  | 44.199         |
| Пренос за делот на реосигурителот        | (1.894)                      | (573)  | (2.467)        |
| Резерви за штети                         | -                            | 3.796  | 3.796          |
| Резерви за штети – дел за реосигурителот | -                            | (271)  | (271)          |
| <b>31 декември 2015</b>                  | <b>207.003</b>               | <b>5.952</b>                                 | <b>212.955</b> |

|  | Осигуру-<br>вање од<br>живот | Осигурување<br>од<br>дополнителн<br>а незгода | Вкупно         |
|--|------------------------------|---|----------------|
| Математичка резерва                      | 77.291                       | -   | 77.291         |
| Преносна премија                         | 34.036                       | 2.631   | 36.667         |
| Пренос за делот на реосигурителот        | (1.152)                      | (559)   | (1.711)        |
| Резерви за штети                         | -                            | 1.201   | 1.201          |
| Резерви за штети – дел за реосигурителот | -                            | (379)   | (379)          |
| <b>31 декември 2014</b>                  | <b>110.175</b>               | <b>2.894</b>                                  | <b>113.069</b> |

**20. Останати обврски**

|  | 2015          | 2014          |
|--|---------------|---------------|
| Останати обврски од непосредни работи на осигурување | 15.788        | 8.493         |
| Останати обврски                                     | 3.614         | 2.975         |
|  | <b>19.402</b> | <b>11.468</b> |

**ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје**  
**Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2015**  
*(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

**21. Капитал и резерви**

**Акционерски капитал**

| <i>Во број на акции</i>          | <b>Обични акции</b> |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | <b>2015</b>         | <b>2014</b>         |
| На 1 јануари - целосно платени   | 5.800               | 4.300               |
| Издадени во текот на годината    | -                   | 1.500               |
| На 31 декември - целосно платени | <u><b>5.800</b></u> | <u><b>5.800</b></u> |

На 31 декември 2014 година одобриениот акционерски капитал се состои од 5.800 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција. Импелитите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса. Во 2014 година Друштвото издаде нова емисија на 1.500 акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција

Акционерската структура на Друштвото е:

|  | <b>% од акциите со право на глас</b> |
|--|--------------------------------------|
| Winner Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group | 100%                                 |

**22. Потенцијални и преземени обврски**

**Судски спорови**

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и редовно ги следи значајните судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. На денот на Билансот на состојба Друштвото има издвоени резервации по основ на судски спорови во износ од 1.831 илјади МКД (2014: 1.230 илјади МКД).

**23. Усогласеност со законската регулатива**

На 31 декември 2015 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2015 година Друштвото има вложувања на капиталот во субјект кој не е банка кои претставуваат 51% од капиталот. Дозволениот лимит на овие вложувања е најмногу 10%. Дополнително, Друштвото има депозити во банки кои претставуваат 73,5%% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Дозволениот лимит на овие вложувања е најмногу 60%. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") преку кварталните извешати за овие вложувања и досега нема добиено мерка или препорака за усогласување.

**24. Трансакции со поврзани лица**

***Матично и основно матично претпријатие***

Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grup кое е матично и основно матично претпријатие.

***Трансакции со подружници на Матичното претпријатие***

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со подружниците на Матичното претпријатие по основ на реосигурување во текот на годината биле како што следи:

|  | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|--|-------------|-------------|
| Побарувања по основ на учество во штети од реосигурителите               | 363         | 639         |
| Побарувања по основ на провизија од реосигурителите                      | 5.842       | 2.800       |
| Обврски по основ на реосигурување  | 163         | 3.416       |
| Резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите                    | 573         | 559         |
| Резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите            | 1.894       | 1.151       |
| Резерва за штети – дел за реосигурителите                                | 271         | 379         |
| Бруто полисирана премија предадена на реосигурителите                    | (14.891)    | (3.215)     |
| Промена во резерва за пренесена премија – дел за реосигурителите         | 14          | 184         |
| Приходи од провизии и надомести по основ на реосигурување                | 20.576      | 2.800       |
| Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите                           | 363         | 248         |
| Промена во резерва за штети – дел за реосигурителите                     | (108)       | 251         |
| Промена во резерва за бруто математичка резерва – дел за реосигурителите | 742         | 498         |

На 1 јануари 2015 беше извршен трансфер на портфолио на осигурителното портфолио за животно осигурување од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА на Акционерското друштво за осигурување Винер Лајф (види белешка 18).

|   | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|---|-------------|-------------|
| Средства - трансфер на портфолио            | 27.179      | -           |
| Математички резерви - трансфер на портфолио | 25.691      | -           |
| Резерви за штети - трансфер на портфолио    | 1.488       | -           |

**24. Трансакции со поврзани лица (продолжение)**

***Трансакции со клучниот менаџерски персонал***

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 10) се како што следува:

|                                    | <b>2015</b>          | <b>2014</b>          |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Краткорочни користи за вработените | 15.049               | 14.712               |
|                                    | <u><b>15.049</b></u> | <u><b>14.712</b></u> |

**25. Последователни настани**

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските извештаи.